

ОПШТИНА ОХРИД



Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа „(Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК

за доделување на стипендии за ученици од средните училишта во општина Охрид за учебната 2022/2023 година

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат условите, критериумите и постапката за доделување стипендии на ученици во средните училишта во Општина Охрид.

1. Општи одредби

Член 2

Општина Охрид доделува стипендии на ученици кои се запишани во средните училишта.

Стипендиите се доделуваат за 9 (девет) месеци во текот на една учебна година.

Износот на стипендијата изнесува 2.000,00 денари.

Стипендиите се доделуваат во три категории:

1. Стипендии за талентирани ученици (од I, II, III и IV година);
2. Стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови (од I, II, III и IV година);
3. Стипендии за посебни остварувања на ученици од I, II, III и IV година.

Стипендиите се неповратни.

1. Стипендии за талентирани ученици

Член 3

Право на стипендија имаат учениците кои се:

- жители на општина Охрид;
- редовни ученици во средните училишта во Општина Охрид (од I, II, III и IV година).

Напомена: Општина Охрид ќе додели стипендии и на талентирани ученици во I година запишани во средните училишта, кои критериумот за талентираност го постигнале како ученици во IX одделение, со цел да ги поттикне учениците кои учат во завршната година на основното образование, да учествуваат на натпревари од областа на науката и да постигнат врвни резултати;

- ученици, жители на општина Охрид кои учат во друга општина во општинско или јавно средно училиште кое не е застапено во општина Охрид;
- да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или меѓународен натпревар во областа на науката за учебната 2021/2022 година;
- не се корисници на стипендија или кредит од други институции или фирми.

За доделување на стипендиите се утврдуваат следните општи критериуми:

1. **Талентираност на ученикот** доколку има освоено I, II или III место во поединечна конкуренција на меѓународен или државен натпревар во учебната 2021/2022 година.

По овој основ може да се добијат: за освоена прва награда на државно и меѓународно ниво 40 бода, за освоена втора награда 30 бода, а за трета награда 20 бода.

Начин на пријавување

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за **пријава** поставен на интернет страната www.ohrid.gov.mk или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за талентирани ученици, потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2022/2023 година (оригинал);
- Копии од дипломи за освоени награди и признанија во изминатата 2021/2022 година;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или компанија;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната www.ohrid.gov.mk или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

2. Стипендии за ученици кои живеат во потешки социјални услови

Член 4

Право на стипендија имаат учениците кои се:

- жители на општина Охрид;
- редовни ученици од средните училишта во општина Охрид (од I, II, III и IV година);
- ученици, жители на општина Охрид кои учат во друга општина во општинско или јавно средно училиште кое не е застапено во општина Охрид;

- Остварен одличен успех на учениците во текот на школувањето (просек 4.5 – 5.0);
- не се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании;

За доделување стипендиите се утврдуваат следните критериуми:

1. **Остварен одличен успех на учениците во текот на школувањето** (просек 4.5 – 5.0).

По овој основ може да се добијат многу 20 бода. За секој просек помал од претходниот се одзема 1 бод.

2. **Материјални можности на ученикот и неговото семејство** – да живеат во потешки социјални услови (со вкупни примања во семејството од максимум две минимални плати) - (ученици кои потекнуваат од семејства каде има невработени родители, самохран родител-старател, од семејства кои остваруваат ниски месечни примања или пак се социјални случаи – приматели на еднократна или постојана парична помош).

По овој основ може да се добијат најмногу 70 бода и тоа за семејства без примања: за месечни примања до 17.000,00 ден. – 70 бода; од 17.001,00 ден. до 22.000,00 ден. - 40 бода; од 22.001,00 ден. до 27.000,00 ден. – 20 бода; од 27.001 ден. до 36.000,00 ден. – 5 бода и над 36.000,00 ден. – 0 бода.

3. **Дете на самохран родител.**

По овој основ може да се добијат 10 бода.

Начин на пријавување

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за пријава поставен на интернет страната www.ohrid.gov.mk или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за ученици кои живеат во потешки социјални услови, потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2022/2023 година (оригинал);

- Копија од свидетелства за остварен успех (просек од 4.5 – 5.0): за изминатите години од I до IV година, а ученици кои се запишани во I година во учебната 2022-2023 година да достават копија од свидетелства од VI до IX одделение;
- Потврда за висината на примањата (Годишна пријава) на сите членови на семејството на ученикот, издадена од УЈП;
- Копија од извод на умрени за ученици од самохран родител, Копија од Решение од Суд за развод на брак за ученик од самохран родител;
- Копија од потврда дека семејството е корисник на социјална помош;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или компанија;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната www.ohrid.gov.mk или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

3. Стипендии за посебни остварувања на ученици

Член 5

Право на стипендија имаат учениците кои се:

- жители на општина Охрид;
- редовни ученици од средните училишта во општина Охрид (од I, II, III и IV година);
- да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или меѓународен натпревар и постигнале значајни резултати во областа на спортот, литературата, музиката, ликовната уметност и други вештини во учебната 2021/2022 година;
- не се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании;
- ученици, жители на општина Охрид кои учат во друга општина во општинско или јавно средно училиште, кое не е застапено во општина Охрид;

За доделување на стипендиите се утврдуваат следните општи критериуми:

1. Освоени I, II или III место на официјални државни и меѓународни натпреварувања кои се во организација на соодветни национални, балкански, европски или светски федерации во учебната 2021/2022 година;
2. Статус на член на државна репрезентација во учебната 2021/2022 година;

Начин на пријавување

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за пријава поставен на интернет страната www.ohrid.gov.mk или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Со пријавата, за добивање на стипендија за посебни остварувања на ученици потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2022/2023 година (оригинал);
- Копии од дипломи за освоени награди и признанија во изминатата 2021/2022 година;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или компанија;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната www.ohrid.gov.mk или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

3. Постапка за доделување на стипендии

Член 6

Стипендии се доделуваат врз основа на распишан Конкурс.

Конкурсот го распишува Градоначалникот на општина Охрид.

Конкурсот се објавува на огласна табла во општината и на ВЕБ страната на општината.

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавување.

Член 7

Пријавите со потребните документи учениците треба да ги достават по пошта, во затворен коверт на адреса: **Општина Охрид ул. „Димитар Влахов“ бр.57 – Охрид со назнака „За Комисија за спроведување на Конкурсот за доделување стипендии на ученици од средните училишта во општина Охрид“** или лично во **Архивата на општина Охрид.**

Член 8

Доставените пријави по Конкурсот за доделување на стипендии, ги разгледува стручна Комисија која ја формира Градоначалникот на општина Охрид во состав од 5 (пет) члена од кои: 4 (четири) члена од редот на вработените во Општината и 1 (еден) член од Советот на општина Охрид.

Еден од членовите на стручната комисија се именува за претседател.

Мандатот на членовите на Комисијата е 1 (една) година со можност за повторно именување.

Член 9

Комисијата за доделување на стипендии работи во полн состав.

Комисијата за доделување на стипендии некомплетните и ненавремено доставени пријави не ги разгледува.

Комисијата за својата работа води записник.

Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг листа и му ја доставува на Градоначалникот на разгледување и одлучување.

Градоначалникот врз основа на доставената ранг листа, донесува решение за доделување на стипендии на ученици од средните училишта од општина Охрид.

Ранг листата со избраните кандидати ќе биде објавена на интернет страницата www.ohrid.gov.mk

Против одлуката на Градоначалникот може да се поднесе приговор во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето за извршениот избор.

Приговор се поднесува до Градоначалникот на општина Охрид.

Член 10

Со секој ученик на кој му е доделена стипендија ќе биде склучен посебен Договор во кој подетално ќе се уредат начинот и условите за користење на стипендијата.

Член 11

На ученикот кој ќе даде лажни податоци поврзани со остварувањето на правото на стипендија, ќе му биде раскинат Договорот за користење на стипендијата, а исплатените средства е должен да ги врати на Општината.

На ученикот ќе му биде раскинат Договорот за користење на стипендија и во случаи на недолично однесување во средината (противзаконски дејствија и нарушување на јавниот ред и мир).

Член 12

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето.